



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 18

Скопје, вторник 4 септември 1945 год.

Год. 1

Службен весник на федерална Македонија излегуе иовремено. Ракописите се пракјат на адреса: Службен весник на федерална Македонија — Скопје. Ракописите не се враќат

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци 110 динари. Огласите се приемат по тарифата, објавена во Службен весник бр. 10. Чековна сметка бр. 83-109.

112

## ВРЕМЕНИ НАПАСТВИЈА

XIX

### За организацијата и функциите на народната милиција во федерална Македонија

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Чл. 1.

Народната милиција е исполнителен орган на народната власт.

Службата ја врши по своја иницијатива и по барање на народните и војните власти и други установи.

##### Чл. 2.

Во однос на дисциплината, стручното обучување и извршување на службата, како и контролата на работата, единиците на Народната милиција се одговорни и директно подчинени на старешните и раководителите на Народна милиција, а наредби за извршување на разни службени работи добиваат од прочелниците на одделите за внатрешните работи или референтите на истите оддели при народните одбори.

##### Чл. 3.

Единиците на Народната милиција треба да бидат во тесна врска со прочелниците, односно референтите на одделите за внатрешни работи, но не треба само од нив да очекуат заповеди, ами во вршењето на службата да пројавуат самоиницијатива во рамките на законот, зимајќи ги сите мерки за заштитата на народната сигурност и јавниот поредок.

##### Чл. 4.

Сите народни и војни власти можат по надлежен ред, т. е. преку органите на внатрешните работи, а не непосредно, да бараат од Народната милиција извршување на нивните закони и тражења.

#### II. ФУНКЦИИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА И НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА

##### Чл. 5.

Како исполнителен орган и пазач на народната сигурност, јавниот ред и мир, Народната милиција ги исполнуе следните задачи.

1) контролира извршуењето на законите, издадени од страна на Сојузната влада на Д. Ф. Југославија, законите, уредбите, наредбите и др., издадени од Народната влада на федерална Македонија и извршуењето на сите наредби на народните одбори во место-служењето;

2) води борба против шпекулата, кражбите, разбојништвата, саботажата, проституцијата, хазарните игри и се оноа што е противно на здравиот морал и од штета за јавниот поредок и сигурност;

3) води борба против разбиачите на братството и единството на нашите народи и прикривените непријатели на Народната власт;

4) дава заштита и го пази државниот и народниот имот и се грижи за личната и имотната сигурност на сите граѓани;

5) води борба против заостаналите профашистички и терористички банди и нивните јатаци и помагачи;

6) одржуе ред на улиците, парковите и на останалите места;

7) ги известуе органите на Народната власт за елементарните непогоди и превзема мерки за нивното отстранување; одржу ред и ги чува имотите за време елементарните катастрофи, а на пострададалото население му дава нужна помок;

8) дава прва помош на пострадали од криминални дејанија и болести.

9) соработуе со органите на Народната власт, кога поединци одбиваат да се покорат на наредбите на власта;

10) прибира најдени документи и други ствари од вредност.

##### Чл. 6

Народните милиционери ја вршат службата во прописна милиционерска форма, со леко или полно вооружање, што зависи од природата на должност, која треба да е вршит.

## Чл. 7.

Ако интересот на службата бара, органите на Народната милиција можат служба да ја вршат и во цивилни алишта.

## Чл. 8.

Кога милиционер при исполнуењето на службата треба да покани некое лице да постапи по законски пропис или службена наредба, должен е да каже дека тоа го прави „Во име на законот“.

## Чл. 9.

Секој орган на Народната милиција, безразлично да ли е во моментот на должност или не, должен е на секого, чив живот, слобода или имот е во опасност, веднаш да даде потребна помош и заштита и да превземе нужни мерки за заштита на општествениот ред и сигурност.

## Чл. 10.

Народниот милиционер не треба да ја напушта својата должност без нарочна службена потреба, па макар и животот да му е доведен во опасност.

## Чл. 11.

На народните милиционери и нивните раководители се ставуе во должност, при исполнуење на службата да пазат на својот службен углед, спрема секого да бидат пристојни и по можност во својата надлежност да му ја удоволетворат молбата.

## III. ФОРМАЦИЈА

## Чл. 12.

Народната милиција како институција е дел од внатрешната управа и како таква во својата целост е подчинена на Министерството на внатрешните работи, а организационо се вклучуе на одделението на Народната милиција — отсек за Народна милиција, од каде прима наредби, инструкции, напатствија и др.

## Чл. 13.

Непосреден старешина на милицијата во округот е командирот, односно неговиот заменик, кои се органи на внатрешната управа при окружниот народен одбор.

## Чл. 14.

Командирот и неговиот заменик примаат и исполнуат наредби од Министерството на внатрешните работи и од прочелникот — референтот за внатрешни работи при окружниот народен одбор.

## Чл. 15.

При околијскиот народен одбор непосреден старешина на Народната милиција е командирот, односно неговиот заменик на околијската Народна милиција, кои се органи на внатрешните работи, при околијскиот народен одбор.

## Чл. 16.

Околијскиот командир и неговиот заменик примаат и исполнуат наредби од прочелникот, односно референтот на одделот за внатрешни работи при околијскиот народен одбор, како и оние кои произлегуваат од погорните инстанции.

## Чл. 17.

Во Скопје и поголемите градови на федерална Македонија, каде се укаже нужна и има доволен број милиционери, се образдуат одделни милиционерски секции и тоа; криминална техничка и сообраќајна (соопштителна).

## Чл. 18.

Криминалната милиција се грижи:

1) за личната и имовната сигурност на граѓаните.

2) за одржуење на јавниот ред и мир;

3) за спречуење и гонење на криминалитетот во сите негови појави, како: борба против разбојништвото, одметништвото и скитништвото;

4) за истражување и спречување на проците: хазарни игри, пианчење, употреба на опојни дроги (опијум, ашиш, кокаин, и др.) борба против проституцијата и трговијата со „бели робови“ и др.;

5) борба против шпекулата, привредната саботажа, незаконата трговија и лихварството;

6) води надзор над работодавците во односот им спрема работниците, за работното време, општите работни условија и минималното законско плаќање;

7) за редовното отворање и затварање на дукјаните, работилниците, претпријатијата и фабриците;

8) за контролот над мерките и теглилките со цел истите постојано да бидат прописни и точни;

9) води надзор и евиденција над пресудените, сомнителни и лица склони на престаплене;

10) води преглед на извршените престапленења чии извршители не са откриени;

11) се грижи за прописниот ред во публичните установи театри, киноматографи, игришта и др;

12) го контролира пријавуењето и одјавуењето на сите лица одредени во часни домови, хотели, ханови и други пренокишта.

## Чл. 19.

Криминалната милиција води предварителни следствија при сомнение и појава на престапленења обфанати во погорниот член.

## Чл. 20.

Ако интересот на следствието бара криминалната милиција може привремено (чл. 51) да лиши од слобода лица подозрени во престаплене.

## Чл. 21.

За секое лишавање од слобода треба да има специално решение, донесено од надлежната власт — предпоставени старешина, освен во случај на флагнартно (при извршењето на делото) дело и има опасност извршителот да одбегне од рацете на власта како и во случај кога треба брзо и енергично да се дејствува за да биде запазен општествениот ред, мир и сигурност.

## Чл. 22.

Решењето за лишавање од слобода треба да биде писмено, заведено во деловник и снабдено со печат и подпис на надлежниот орган.

## Чл. 23.

Криминалната милиција го раководи милиционерскиот затвор, дава органи за надзор, ред и чување на општиот затвор и за експортирање, (препраќање) на затворниците.

## Чл. 24.

Техничката милиција службата ја врши како самостален орган и како помокјен орган на Криминалната милиција.

## Чл. 25.

Како на самостален орган службата на Техничката милиција се состои во следното:

1) изработување, средување и водење карто течен преглед на сите извршители на кривични дела, сомнителни лица и наклонени кон престапение, со прописани фотографски снимки и точен дактилоскопски отисок — белег, на тие лица;

2) евиденција на фалсификовани пари, парични, банкноти, бонови, обвезници и др.;

3) евиденција на меѓународни криминални типови, за кои добила сведенија од надлежните служби на другите држави, согласно меѓународните конвенции, за борба

## Чл. 26.

против криминалитетот.

Како помокјен орган, Техничката милиција го исполнуе следното:

1) одржуе стален контакт со Криминалната милиција;

2) врши технички прегледи и прави фотографски снимки на местата каде са извршени убијства, самоубијства, кражби, разбивање, разбојништва и други престапенија.

3) дава шематски приказ во основна траговите и обстојателствата на делото, како е било извршено престапленито;

4) утврдуе идентитет на убиени и самоубиени лица;

## Чл. 27.

Сообраќајната милиција се грижи за регулирањето на пешачкиот и колскиот моторен и безмоторен саобраќај на патиштата и во населените места.

## Чл. 28.

За таа цел Сообраќајната милиција издава наредби на возачите, како, кога и каде можат да ги тераат сообраќајните средства, определуе максимална брзина на возењето, за да се избегнат сообраќајни несреќи и одржуе сигурост на патиштата.

## Чл. 29.

Води точна евиденција на сите превозни средства: бицикли, коли, сите врсти автомобили и моторцикли.

## Чл. 30.

Издава наредби за преглед и регистрација на моторните коли и останалите превозни средства.

## Чл. 31.

Води преглед на издадените дозволи за

терање на моторни првозни средства и се грижи да само оспособените од надлежните власти возачи тераат моторни сообраќајни средства.

## Чл. 32.

Организира и ги поставуе сите меѓународни патокази и води надзор за нивната исправност.

## IV. ПОПОЛНУЕЊЕ НА МИЛИЦИОНЕРСКИОТ КАДАР

## Чл. 33.

Во народната милиција првенствено ќе се примаат борци од Народно-ослободителната борба.

Кандидатот треба да ги исполнуе следниве услови:

1) да е поданик на Д. Ф. Југославија, Македонски граѓанин;

2) да е телесно и душевно здрав;

3) да го исполнил военото задолжение;

4) да има навршени 18 години, а не е постар од 30 години;

5) да е писмен, честен и прошлоста да му е безпрекорна;

6) да не ги изгубил граѓанските и политичките права;

## Чл. 34.

По примањето во Народната милиција, милиционерите полагаат прописна заклетва пред своите старешини.

## Чл. 35.

Милиционерите се службеници и како такви примаат плата по буџетот на Министерството на внатрешните работи.

## Чл. 36.

Бројот на милиционерите се определуе спрема кредитот предвиден во буџетот на Министерството на внатрешните работи.

## Чл. 37.

Униформите, обувките и војната спрема за милиционерите ќе ги даде Министерство то на внатрешните работи.

## V НАСТАВА И ПРАКТИЧНИ НАПАТСТВИЈА ЗА ОРГАНИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

## Чл. 38.

За стручно оспособување и усавршување на милиционерскиот кадар, Министерството на внатрешните работи ќе дава инструкции и напатствија и ќе отвара специални курсеви, во кои етапно ќе минат сите милиционери

## Чл. 39.

Должностите на Народниот милиционер са:

а) да служи на народните интереси;

б) свесно да ги исполнуе законските наредби на своите предпоставени старешини;

в) да го чува редот и мирот во местослужењето и да се грижи за безбедноста на сите граѓани;

г) во односите спрема граѓаните да биде коректен и учтив.

д) да ги дава сите напатствија, кои се бараат од него, а не са противни на законите и народните интереси.



е) да интервенира во сите случаи, кога законите и народните интереси тоа налагаат.  
Чл. 40.

Правата на народниот милиционер се:

а) да биде третиран справедливо од своите старешини;

б) да бара уважење и поштовање за себе од предпоставените му старешини и граѓаните;

в) да му се даде нужна помош, кога бара законска интервенција.

Чл. 41.

Личноста, жилиштата и работните локали се неприкосновени. Милиционерот не смее на своја рака да врши претреси, освен по случај на флагрантно (извршено кривично дело) согласно чл. 23 од овој Правилник.

Во сите други случаи треба да има специално решење во смисол на чл. 24.

Чл. 42.

Претресите се вршат во присуство на двојца граѓани и за секој претрес се составува записник подпишан од органот на власта: присатните граѓани и лицето-собственикот на жилиштето или работното помештение при кого е извршен претресот.

Чл. 43.

Никој не смее да се противопостави на органот на власта при исполнување на задачата возложена му од законата власт. При евентуално давање на отпор, органот на власта бара помош од суседниот пост и со помошта на последниот ја исполнува возложената му задача. За сето тоа составува записник, подпишан од присатните граѓани, помошниот орган и лицето кое се противело. Ако тоа лице откаже да потпише, органот на власта констатира тоа во записникот, кои го подпишуваат присатните граѓани.

Чл. 44.

Во случај на одземање било на недекларирана стока, скриени или недозволените ствари, ќе се состави записник и постапи точно по предходниот член.

Чл. 45.

При лишавање од слобода народниот милиционер ќе постапи согласно чл. 21 во врска со чл. 22 од овој Правилник. Во случај на сопротива, бегане и др. народниот милиционер може да употреби оружје само во краен случај и после като го покани најмалку три пати престапникот да застане и се предаде, а овај не стори тоа.

Оружјето ќе се употреби не со намера да се убие бегалецот ами да му се спречи бегането. Секој пат при овакви случаи треба да се нишани во нозете.

Чл. 46.

Лишениот од слобода граѓанин, треба да се сослуша во рок од 24 часа од притворувањето му.

Ако важноста на делото бара подолго задржување, притвореникот може да се задржи подолго, ама во никој случај не повеќе од три дена.

Во горниот рок задржаното лице треба да биде пуштено на слобода и предадено на редовниот народен суд со саслушањето му и сиот докажен материјал.

Чл. 47.

Ако делото, за кое граѓанинот е лишен од слобода, спаѓа во надлежност на Народната милиција, оваа е должна во рокот предвиден во погорниот член на овој Правилник да го приврши делото и определи пропишана казна.

Чл. 48.

За кои нарушенија ќе биде надлежна народната милиција е посочено во специалниот Правилник за нарушенијата.

Чл. 49.

За саслушањата, претресите, лишавањата од слобода се составуваат записници по приложените образци.

Чл. 50.

Овој Правилник влегуе во сила во денот на објавувањето му во „Службениот весник“ на федерална Македонија.

Министер,  
К. Петрушев, с. р.

## ОГЛАСЕН ДЕЛ

### ОБЈАВА НА ПРЕСУДА ЗА КОНФИСКАЦИЈА

I Согласно чл. 15 од Законот за конфискација „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 јуни 1945 година и неговото аутентично толкување „Службен лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 август 1945 година, се објавува извод од пресудата на Војниот суд на Скопската војна област бр. 710 од 14 јуни 1945 година, со која е осуден на конфискација на имотите **Др. Коста Миле Чоухаджич** од Скопје, која гласи:

„Ги осудува како следуе:

3) **Др. Коста Миле Чоухаджич** на две години присилна работа и конфискација на имовината му“.

II Согласно чл. 7 од цитираниот Закон и неговото аутентично толкување во истиот „Службен лист“ на Д.Ф.Ј., се канат кредиторите на осудениот да во рок од 15 дена од објавувањето на оваа објава во Службениот лист на федеративна Македонија ги пријават на овој суд своите барања.

Од Скопскиот околиски народен суд бр. 1567/45.

15

### СОДРЖАЈ

	Стр.
112 Времени напаствија за организацијата и функциите на народната милиција во федерална Македонија	111—114
Објава на пресуди за конфискација	114